



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 16 ноември 1992  
Скопје  
Број 71 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува  
25.000 денари. Овој број чини 1.000  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1358.

Врз основа на член 45 од Законот за одбрана на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/92) донесувам

## УРЕДБА

### ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со Уредбата се регулира големината и обликот на единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија и други ознаки на припадниците на Армијата и нивното носење.

2. Припадниците на Армијата, единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, грбот на Република Македонија, го носат на десниот ракав на горните делови од униформата. Знакот се изработува со везење, пластифицирање или штампање на ткаенина со темно кафева боја. Знакот има кружен облик со дијаметар од 66 мм. На знакот, околу грбот е испишан текст „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Знакот се нашива на горниот дел од ракавот во висина на горниот раб од џебот.

3. Припадниците на Армијата на горните делови од униформата носат ознака на Република Македонија – државното знаме. Знамето има правоаголен облик со димензии 66x33 мм и е обрабено со жолта боја ширина 3 мм. Знамето се изработува од ткаенина со штампање или везење, или со набризгување на материја латекс на ткаенина, а се нашива на левиот ракав на горните делови од униформата во висина на горниот раб на левиот горен џеб.

4. Припадниците на Армијата на капата и беретката носат ознака. Ознаката е стилизиран цвет од сончоглед, изработен во метал. Цветот го претставуваат 12 листови со златножолта боја. Во средината е црвено поле со кружен облик на кое е испишан натпис „АРМ“. Ознаката се носи на предната страна од капата или беретката. Пречникот на ознаката за беретката е 40 мм, а кај ознаката за капата е 28 мм.

5. Генералите на АРМ на беретките и капата носат амблем. Амблемот е составен од ознака, опишана во претходниот член и обвиен со две лвоворви гранчиња со златножолта боја во полукруг.

Бр. 08-2106 Претседател  
8 октомври 1992 година на Република Македонија,  
Скопје Кирило Глигоров, с.р.

1359.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Уредбата за условите и начинот на наплата, располагањето и плаќање со готови пари на територи-

јата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/92), во точка 1 зборовите: „правните лица што вршат дејност на територијата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „правните и физичките лица што вршат дејност на територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: правните лица).

2. Во точка 2, ставот 1 се брише.

3. Точката 5 се менува и гласи:

„5. Правното лице може да врши исплата со готови пари од својата жиро-сметка само за следните намени:

1) Плати и други лични примања;

2) Исплата на пензии;

3) Исплата на авторски хонорари на странски автори преку авторска агенција;

4) Земјоделски, млечни производи и шумски плодови откупени односно преземени од земјоделци и граѓани;

5) Аконтации на патни трошоци и дневници, како и патни трошоци и дневници за патувања во земјата;

6) Такса на конзуларните или дипломатските претставништва;

7) Откуп на ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и на кредитни писма од странски и домашни лица (менувачки работи);

8) Производи, услуги и други обврски на правни лица ако поединечната исплата не е поголема од 100.000 денари“.

4. Точката 7 се брише.

5. Во точка 8, став 1 зборовите: „основите од точка 7 од оваа уредба“ се заменуваат со зборовите: „сите основи“.

6. Во точка 11, став 1, зборовите: „750.000 до 2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 плати“, а потточката 4 се брише.

Во став 2 зборовите: „75.000 до 100.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „8 до 10 плати“.

7. Точката 12 се брише.

8. Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3172/1 Претседател на Владата,  
11 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.  
Скопје

1360.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), а во врска со член 996 од Законот за Службата на општественото книговодство („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 70/83..., 20/91), Владата на Република Македонија донесе

## УРЕДБА

### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПОМЕГУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА) (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Службата на општественото книговодство во Република Македонија (во натамошниот текст: Служ-

бата) ќе спроведе три циклуса на пребивање на обврските на правните лица со седиште во Македонија од областа 01 до 13 и област 14 дејностите – 14021, 14022 и 14023 од Единствената класификација на дејности – „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76., 47/90 (во натамошниот текст: правни лица), по пат на задолжителната мултилатерална компензација.

Одделните циклуси на задолжителната мултилатерална компензација Службата ќе ги спроведе на 17 септември, 16 октомври и 19 ноември 1992 година.

Пребивањето на обврските (мултилатерална компензација) е задолжително за сите лица од став 1 на овој член, и ќе биде контролирано од страна на Службата на општественото книговодство.

#### Член 2

Правните лица ги пријавуваат на Службата сите свои неоспорни – неизмирени обврски спрема правните лица од Македонија кои достасуваат за напалата на денот определен за спроведување на мултилатералната компензација.

Под обврска во смисла на став 1 од овој член се подразбираат обврските настанати од должничко-доверителските односи по основ на промет на стоки и услуги, други договорни обврски (по основ на осигурување, кредитни односи и др.), обврски по основ на распоредување на приходите од продажба на производи и услуги на поврзани претпријатија и распоред на приходите по основ на обединета наплата, обврските за чие плаќање учесникот на мултилатералната компензација ѝ издал налози за плаќање на Службата пред пријавувањето на обврските, а тие налози не се извршени поради недостиг на средства на жиро-сметка и обврските по издадени акцептни налози што се евидентирани во Службата врз основа на член 15 од Законот за финансиското работење.

#### Член 3

- Правното лице не ги пријавува следните обврски:
- 1) Обврски по основите за наплата од член 102 од Законот за Службата на општественото книговодство;
  - 2) Обврски на правни лица над кои е отворена стечајна постапка;
  - 3) Обврски чие плаќање е обезбедено со инструмент за обезбедување на плаќањето од член 16 од Законот за финансиско работење;
  - 4) Обврски на правни лица кои во време на спроведувањето на мултилатералната компензација немаат побарувања од други учесници во истата;
  - 5) Обврски по кои се води спор кај надлежниот суд.

#### Член 4

Правното лице е должно своите обврски од член 2 да ги пријави во Службата кај која се води неговата жиро-сметка првиот и вториот работен ден во неделата (понеделник и вторник), во која се спроведува мултилатералната компензација, според роковите за пријавување и спроведување на мултилатералната компензација (Прилог број 3).

Пријавувањето на обврските се врши на Образецот „МК – СОК“ – „Пријава за учество во мултилатералната компензација“, Прилог број 1 кој е составен дел на оваа Уредба.

Правното лице обврските во пријавата ги искажува во денари, читливо, без прецртување и исправање на внесените податоци и ја доставува до Службата во два примерока најдоцна до 12 часот вториот работен ден утврден за пријавување на обврските.

#### Член 5

Службата е должна резултатите од мултилатералната компензација да ги евидентира преку сметките на учесниците во мултилатералната компензација и за резултатите од истата да ги извести со доставување на

Извештај за извршената компензација, (Прилог бр. 2) кој е составен дел на оваа Уредба.

Службата не доставува Извештај за извршената компензација на учесник чија ниедна обврска не е намирена по пат на мултилатерална компензација.

Правното лице е должно наредниот работен ден од приемот на извештајот за извршената компензација да ја извести Службата за обврските намирени по пат на мултилатерална компензација што се евидентирани во Службата.

#### Член 6

Правното лице – учесник во мултилатералната компензација е должно да ги извести своите доверители спрема кои ги намирило обврските во мултилатералната компензација за видот и бројот на документот по кој тие обврски настанале во рок од 15 дена од денот на приемот на Извештајот за извршената мултилатерална компензација.

#### Член 7

Начинот и постапката за спроведување на мултилатералната компензација ќе се врши согласно Упатството на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Република Македонија.

#### Член 8

Правните лица и другите учесници во задолжителната мултилатерална компензација кои нема да ги пријават своите неоспорени-неизмирени обврски (член 2 од Уредбата) ќе се казнат за стопански престап согласно член 170 став 1 точка 6 од Законот за Службата на општественото книговодство.

#### Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2945/1  
2 и 3 ноември 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог бр. 2  
Стр. \_\_\_\_\_

### СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Филијала \_\_\_\_\_ (реден број и датум на спроведувањето на ЗМК)

#### ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНАТА КОМПЕНЗАЦИЈА

(жиро-сметка, фирма и седиште на учесникот во ЗМК-подносител на пријавата)

ПО ВАШАТА ПРИЈАВА ЗА ЗМК Е ИЗВРШЕНО СЛЕДНОТО:

Жиро-сметка    Фирма и седиште    Пријавен износ    Компензиран износ

ВРЗ ВАШ ТОВАР:  
ВКУПНО ВРЗ ТОВАР: \_\_\_\_\_

ВО ВАША КОРИСТ:  
ВКУПНО ВО КОРИСТ: \_\_\_\_\_

#### РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗМК ЗА 1992 ГОДИНА

Прилог број 3

Ред. број на ЗМК	Датум на пријавување	Ден на спроведувањето на ЗМК
1/92	14 и 15 септември	17 септември
2/92	13 и 14 октомври	16 октомври
3/92	16 и 17 ноември	19 ноември

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Филијала \_\_\_\_\_

Прилог бр. 1  
ОБРАЗЕЦ МК–СОК  
страница \_\_\_\_\_П Р И Ј А В А  
ЗА УЧЕСТВО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА(вкупен износ на  
долгувањето)(вкупен број  
доверители(фирма и седиште на  
подносителот)(број на сметката на должникот –  
подносител на пријавата)

Ред. број	Фирма и седиште на доверителот	Број на сметката на доверителот			Износ (денари)	Забелешка
		Седиште	Сметка	Партија		

(Место и датум)

Контрола  
на приемотКонтрола  
на подготовката(штембил и потпис на  
подносителот)

Со оваа пријава се налага плаќање по пат на компензација на долунаведените обврски во целост или делумно во рамките на средствата пресметани во наша корист

За точноста на податоците е одговорен подносителот на пријавата

## ЗАБЕЛЕШКА КОН ОБРАЗЕЦОТ МК–СОК

1. Во заглавието на овој образец, на секоја страница, учесникот во ЗМК ги запишува, на определено место:

- седиштето на организационата единица на Службата до која поднесува пријава (на пример 40100 – Скопје, 40300 – Битола, итн.),
- фирмата, седиштето и бројот на жиро–сметката на подносителот на пријавата;
- бројот на страницата на пријавата (почнувајќи од 001);
- вкупниот износ на пријавените долгувања (збор на поединечните ставки од стр. 001 до н).

2. Во колоните на овој образец предвидени за внесување на податоци за доверителот, подносителот на

пријавата ги внесува редниот број, точниот назив и место на доверителот, бројот на жиро–сметката (седиште – пет места, сметка – три места и партија седум места – со водечки нули).

3. Во колоната „Износ“ подносителот на пријавата го запишува вкупниот износ на обврските спрема односниот доверител, независно од основот на плаќањето и бројот на фактурите во денари;

4. Податоците се пополнуваат читливо, без прецртување и исправање;

5. На крајот на секоја страница на пријавата, подносителот во левиот долен агол ги запишува местото и датумот, а секоја страница ја потпишуваат лицата овластени за располагање со средствата на жиро–сметката и ги заверуваат со печат.

1361.

Врз основа на член 3 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“ број 20/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.XI.1992 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА  
ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ ВО 1992  
ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун од родот 1992 година („Службен весник на РМ“

број 45/92) во точката 1 бројот „1.800,00“ се заменува со бројот „2.200,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3346/1  
7 ноември 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1362.

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“, бр. 8/92), министерот за одбрана донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗНАЧАЈНИ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ МОРААТ ДА СЕ ЧУВААТ КАКО ТАЈНА И МЕРКИТЕ ЗА НИВНА ЗАШТИТА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: армија) кои мораат да се чуваат како тајна (во натамошниот текст: тајни податоци) и мерките за нивна заштита во командите, установите и единиците на армијата.

**Член 2**

Определувањето на видот на тајната и степенот на тајност на податоците значајни за армијата и преземање мерки за нивна заштита се вршат во моментот на започнувањето на подготовките за извршување на задачата, односно во моментот на настанокот на податокот.

Определувањето на видот на тајната и степенот на тајност на податоците значајни за армијата и преземање на мерки на нивна заштита го врши, односно наредува старешината во командата, установата, односно единицата на армијата.

**Член 3**

Старешините на командите, установите и единиците на армијата се одговорни за правилно и потполно организирање на заштитата на тајните податоци и се должни да го контролираат спроведувањето на таа заштита.

**Член 4**

Припадниците на армијата и сите други лица кои располагаат со тајни податоци непрекинато се должни податоците да ги чуваат и активно да учествуваат во организирање и спроведување на мерките на безбедност и заштита.

**Член 5**

Обврската за чување на тајните податоци настанува во моментот на создавањето на тајната и трае и по престанокот на службата во армијата.

**Член 6**

Ослободување од обврската за чување на тајната, односно одобрение тајниот податок да може да се соопшти на државен орган, може да даде надлежниот старешина.

За давање одобрение од став 1 на овој член овластени старешини се началникот на Генералштабот на армијата и неговиот заменик, кои се должни претходно да прибават мислење од органот од кој податокот потекнува и одобрението да го издадат во облик на службен акт.

**Член 7**

Ако се забележат неправилности во врска со заштитата на тајните податоци, надлежниот старешина, итно ќе преземе мерки тие да се отстранат.

Во случај на откривање на таен податок, надлежниот старешина, е должен да ги прибере основните

податоци за условите под кои е откриен и причините за откривањето и да преземе мерки во зависност од тежината на повредата на тајната и условите под кои е откриена и начинот на откривањето.

Ако е откриен податок кој претставува државна тајна или воена тајна од степенот строго доверливо или доверливо надлежниот старешина е должен веднаш да го извести надлежниот воен орган.

За изгубените или откриените тајни податоци надлежниот старешина, односно одговорното лице должно веднаш да го извести претпоставениот старешина. Претпоставениот старешина, односно одговорното лице е должно према прекршителот да преземе мерки на одговорност, во зависност од тежината на повредата.

Кога во случаите на повреда на тајноста се сомнево во разузнавачка или непријателска дејност, надлежниот старешина, односно одговорното лице, за тоа го известува органите на безбедност.

**Член 8**

При издавањето на задачи за изработка на документи и вршење на работи кои претставуваат државна или воена тајна од степенот строго доверливо, надлежниот старешина, односно одговорното лице, во зависност од оценката, се должни да одредат и тајни (шифрирани) називи под кои ќе се вршат работите.

**Член 9**

Ако се забележи активност насочена кон откривање на тајните податоци, секој припадник на армијата е должен без одлагање да го извести надлежниот воен орган и да ја спречи таквата активност во рамки на закон утврдените права и должности.

**Член 10**

За откриените тајни податоци значајни за армијата, во Министерството за одбрана (во натамошниот текст: Министерство) се води посебна евиденција.

**II. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ**

**Член 11**

Документите, средствата на вооружување и всената опрема, објектите, мерките и дејствијата, како други факти од значење за армијата чие откривање бможело да наштети на нејзините подготовки за одбрана и безбедност, претставуваат зависно од нивното значење, државна или воена тајна.

Основ за утврдување на значењето на тајните податоци и за одредување на видот на тајноста и степенот на тајност претставува оценката на тие податоци евентуалните штетни последици кои би можеле да настанат со нивно откривање.

**Член 12**

Државна тајна претставуваат податоци за армијата и податоци за плановите и подготовките на армијата за одбрана, за кои со оценка ќе се утврди дека со нивното откривање би можеле да настанат штетни последици за одбраната и безбедноста на Република Македонија (во натамошниот текст: Република).

Како државна тајна особено се сметаат податоци кои се однесуваат на:

- 1) воено стратемиски студии и проценки врз кои се засноваат замислите, плановите и конкретните решенија за употреба на армијата во одбрана на Републиката;
- 2) воени планови на армијата;
- 3) планови на подготвеност и тревожење на армијата;

4) преглед на мобилизациски развој на армијата, аредби за изработка на тој преглед и изводи од тој преглед;

5) комплексни планови за уредување на државната ериторија за потреби на вооружената борба;

6) организација, планови и средства за криптозаштита, пропишани норми и постапки во спроведување на риптозаштитата;

7) планови и мерки за стратегиско-оперативно макирање на армијата;

8) објекти од посебно значење за одбраната на епубликата;

9) планирање, обезбедување и територијално разестување на постојните стокони резерви на Републиката за потребите на армијата;

10) ешелонирање на воените материјални резерви а армијата;

11) планови за производство на вооружување и воа опрема за потреби на армијата во мир и војна;

12) планови за перспективен развој и модернизација а армијата;

13) комплексни проценки и одделни акции на разунавачките и безбедносните органи кои се од посебно начење за безбедноста на армијата и одбраната на епубликата.

На документите за чија содржина е утврдено дека ретставуваат државна тајна, во горниот десен агол се гава знакот: „ОДБРАНА“, а под него знакот „ДРКАВНА ТАЈНА“.

За одредување на државна тајна се надлежни минигерот за одбрана, потсекретарите во Министерството, ачалникот на Генералштабот на армијата, неговиот аменик, началниците на управата на Генералштабот а армијата и помошниците на министерот за одбрана.

#### Член 13

Воена тајна претставуваат податоците за армијата, за плановите и подготовките на армијата а средствата на вооружување и воената опрема, за осните објекти и уреди и сите други податоци кои се днесуваат на дејности на армијата за кои со проценка е утврди дека со нивното откривање би можело да се редизвикаат штетни последици за армијата.

На секој податок кој претставува воен тајна, во висноост од неговото значење му се одредува еден од едните три степени на тајност: „СТРОГО ДОВЕРЛИО“, „ДОВЕРЛИВО“ или „ИНТЕРНО“.

#### Член 14

Строго доверливи се оние податоци за кои со проанка се утврди дека се од особено значење за армијата со чие откривање би можеле да настанат потешки тетни последици за армијата.

Како строго доверливи се сметаат особено податоте кои се однесуваат на:

1) организација и формација на армијата;

2) мобилизациски документи на воените единици а армијата;

3) работи на оперативните центри и сталните опеитивни дежурства;

4) информации и анализи за борбената готовност а командите, установите и единиците на армијата;

5) анализи за моралната состојба на армијата;

6) вкупен распоред и бројна состојба на единиците, тенната можност на единиците и некои важни видови оружување;

7) анализи и оценки на состојбата и пополноста а единиците со борбена техника, муниција, минско-спловивни и погонски средства;

8) мирновременска и воена пополноост со стареински и војнички состав, како и збирни податоци за гарсонинскиот состав на армијата;

9) планови и нивна реализација на уредувањето на територија за потреби на одделни единици на армијата;

10) воени и други објекти кои се значајни за армијата;

11) збирни прегледи за вооружувањето и воената опрема;

12) специјални технички средства и нивна примена во армијата, како и вооружување и воена опрема од особено значење за армијата;

13) набавки во Републиката, увоз и извоз на предмети на вооружување и воена опрема кои се од особено значење за армијата;

14) научноистражувачки работи и научни и технички достигања кои се од особено значење за вооружувањето и опремувањето на армијата;

15) проценки, замисли и решенија за изведување на борбените дејствија на армијата со некои варијанти на одбраната;

16) планови и елаборати за вежби на здружените состави и обука на командите, установите и единиците на армијата;

17) работи на криптозаштита кои не се утврдени како државна тајна и стручни материјали кои се користат за наставни и други службени потреби, како и на организација на системот на врските;

18) збирни статистики и евиденции за потребите на армијата;

19) одредени топографски работи и одредени топографски и специјални карти;

20) разузнувачки и контраразузнувачки работи на разузнувачките органи и органите на безбедност кои не се утврдени како државна тајна.

На документите кои содржат строго доверливи податоци, во горниот десен агол се става знакот: „ВОЕНА ТАЈНА“, а под него знакот: „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“.

За одредување на податоците на воената тајна и степенот на тајност строго доверливо, покрај старешините од член 12 став 4 на овој Правилник, надлежни се и командантите на корпусите, дивизиите и самостојните бригади.

#### Член 15

Доверливи се оние податоци кои се однесуваат на дејности и задачи на командите, установите и единиците на армијата, на средствата на вооружување, воената опрема и воените објекти за кои со проценка ќе се утврди дека со нивното откривање би можеле да настанат штетни последици за извршување на задачите на армијата.

Како доверливи се сметаат податоците кои се однесуваат на:

1) формации на мирновременски команди, установи и единици на армијата;

2) бројни состојби на командите, установите и единиците на армијата;

3) видови и количества на средства за вооружување во единиците на армијата, техничка опременост и резерви на борбени средства со кои располагаат тие единици;

4) поважни тактичко-технички карактеристики на вооружувањето и воената опрема;

5) мирновременска локација на единиците на армијата;

6) поважни објекти на некои команди, установи и единици на армијата кои не се утврдени како строго доверливи;

7) одделни прописи, правила, инструкции и други акти кои ги одреди надлежниот орган;

8) поважни податоци од материјално-финансиското работење;

9) анализи и информации за обуката и воспитувањето на армијата;

10) анализи за моралната состојба на единиците на армијата;

11) одредени кадровски и персонални работи;

12) студии и проценки кои се однесуваат на потенцијалите на противникот и разгледувања на можната употреба на нивните вооружени сили.

На документите кои содржат доверливи податоци, во десниот горен агол се става знакот: „ВОЕНА ТАЈНА“, а под него знакот: „ДОВЕРЛИВО“.

За одредување на степенот на тајност доверливо, покрај старешините од ст. 4 на чл. 12 и 14 на овој Правилник, надлежни се и старешините од ранг на командант на полк – бригада, на нив рамни или повисоки старешини.

#### Член 16

Интерни се оние податоци од значење за армијата кои се наменети за службена употреба на лицата на служба во армијата, а кои по своето значење не претставуваат податоци од чл. 12 чл. 14 и чл. 15 на овој Правилник.

На документите кои содржат интерни податоци, во горниот десен агол се става знакот: „ВОЕНА ТАЈНА“, а под него знакот: „ИНТЕРНО“.

Степен на тајност интерно можат да одредат сите старешини на положба командир на чета – батерија, рамна или повисока положба.

#### Член 17

Предлог за менување или укинување на видот на тајна и степенот на тајност може да поднесе секој старешина кој во текот на работата дојде до уверување дека настанале услови за менување или укинување на одредениот вид и степен на тајност.

За менувањето на видот на тајноста и степенот на тајност одлучува старешината кој ја одредил, или неговиот претпоставен старешина, за што е должен да ги извести сите кои ги користат документите или податоците на кои им е изменет видот и тајната или степенот на тајност.

### III. НАЧИН НА ЗАШТИТА НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ

#### Член 18

Задолжителни мерки на заштита на тајните податоци се:

1) проценка на значењето на тајниот податок и утврдување на видот на тајната и степенот на тајност во часот на настанување на податокот;

2) одредување на начинот на заштита на тајниот податок од моментот на неговиот настанок до губењето на тоа својство;

3) избор и одредување на лица за работа на одредени задачи и одредување на лица кои можат да бидат запознаени со тајните податоци, како и обемот, условите и начинот на тоа запознавање;

4) одредување на простории во кои ќе се обработуваат, чуваат и користат тајните податоци и други услови под кои овластените лица можат да работат со тајните податоци и да ги користат во извршувањето на функционалните задачи;

5) забрана на изнесување на тајните документи надвор од просториите кои се одредени за нивна обработка, користење, чување и одредување на условите под кои тие документи можат да се изнесуваат кога тоа потребите на службата го налагаат;

6) забрана на пристап на неовластени лица во просториите кои се одредени за обработка, користење и чување на тајните документи, односно во воени и други објекти во кои се чуваат или произведуваат средства на вооружување и воена опрема кои претставуваат воена тајна;

7) забрана за снимање и скицирање на тајните документи, објекти и средства, како и забрана на внесување на средства за снимање во просториите и објектите во кои се наоѓаат тајните документи и средства;

8) забрана на јавно прикажување на тајните средства и соопштување на податоците за тие средства без одобрение на овластеното лице;

9) одредување на начин и средства за пренесување на техничките материјални средства, опрема и документи;

10) примена на мерки на криптозаштита за податоците кои претставуваат државна и воена тајна од степенот строго доверливо и доверливо при нивно пренесување преку техничките средства за врски;

11) одредување и примена на мерки за физичка и техничка заштита и други мерки на заштита;

12) водење на потребна евиденција за тајните документи;

13) забрана на публикување на тајни податоци без одобрение на овластеното лице.

14) контрола во спроведувањето на пропишаните мерки на заштита.

#### Член 19

Со документите кои содржат тајни податоци можат да бидат запознаени во целост само лицата на кои им е тоа потребно за вршење на службените работи, а другите лица само изводно, во мерка колку е тоа потребно за извршување на нивната службена должност.

Изводи, забелешки или податоци од тајните документи кои се потребни за работа можат да се внесуваат само во оверени и евидентирани службени работи – тратки, кои се чуваат како и изворните документи.

#### Член 20

Во организирањето и спроведувањето на мерките за заштита на тајните податоци кои се утврдени како државна или воена тајна од степенот строго доверливо, покрај мерките од член 18 од овој Правилник, се преземаат и следните посебни мерки на заштита:

1) водење на посебна евиденција за податоците утврдени како државна тајна и за лицата кои се запознаени со тие податоци, односно за лицата на кои тие податоци им се дадени на користење;

2) чување на тајните документи во железни каси и во простории кои се обезбедени со органи на внатрешна служба или технички уреди и чување на податоците кои се утврдени како државна тајна во посебни простории обезбедени со стража или друг вид на физичко обезбедување;

3) пренесување на тајните документи по пат на курир, и пренесување на документите кои претставуваат државна тајна под задолжително вооружена придружба или примена на соодветни технички средства на заштита;

4) земање на писмена обврска од лицата ангажирани на изработка на тајните документи, како и од лицата кои во службените односи ги користат документите утврдени како државна тајна за чување на тајност на нивната содржина;

5) одредување на тајни (шифрирани) називи под кои ќе се водат работите и документацијата од почетокот на планирањето до реализацијата;

6) писмено примопредавање на должноста помеѓу лицата кои ракуваат или ги чуваат тајните документи, како и предавање на тие документи на овластените лица со писмена потврда на приемот;

7) одредување на бројот на примероците во кои тајниот документ ќе се изработи, на кого ќе му биде доставен и кој е надлежен да одобри негово умножување или правеење извод;

8) комисијско уништување на работните концепти, трибелснки, индига, матрици, пресметки, графикони и други помошни материјали користени при работата, кое се врши со запалување или на друг начин кој обезбедува потполна заштита на тајноста на содржината на уништениот материјал.

Документите кои претставуваат државна тајна или воена тајна од степенот строго доверливо не можат да се изнесуваат и користат надвор од службените простори, додека другите документи можат да се изнесуваат поради обавување на службени работи во одреден орган или установа само по одобрение на старешината од ранг командант на полк-бригада или повисок старешина.

Употреба на технички средства за снимање на искажувањата на состаноци и реферирања дозволена е само по одобрение на старешината во чија надлежност се наведените работи. Снимениот материјал се проценува, му се одредува вид и степен на тајност, се евиденцира и се преземаат мерки за негово чување, употреба или поништување.

Мерки на безбедност при користење на пиротехнички средства се преземаат по наредба на старешината на командата, установата или единицата во која се наоѓаат на употреба тие средства. Старешината или одговорното лице од кого потекнува документот кој треба да се умножи, должен е за секое умножување да одреди број на примероци, како и понатамошен тек на користење на секој умножен примерок, се до неговото враќање или уништување, како и да ги контролира наведените мерки.

#### Член 21

Под заштита на средствата на вооружување и воена опрема, покрај мерките предвидени во член 18 и член 20 на овој правилник, опфатени се и посебни мерки на заштита, посебно во поглед на: техничките и борбените карактеристики, намената и местото на чување, видови и количество, начини на маскирање, водење на евиденција за службените и другите посети и по нија наредба се извршени, избор на лицата за работа и обезбедување и нивно воспитување, противпожарни и други мерки на заштита на средствата или некои уреди кои се осетливи на разурнување, оган, влага и др.

Организирање и спроведување на мерки на заштита на средствата на вооружување и воена опрема врши нарачателот, производителот, односно органот кој ги набавува средствата и корисникот, односно држачелот на средствата.

Нарачателот е должен да ги одреди мерките на заштита на средствата за вооружување и воена опрема во часот на покренувањето на развојот или набавката на средствата до нивното предавање на користење, односно чување.

Произведувачот, односно органот кој врши набавка на средствата должен е да ги спроведува мерките на заштита кои ќе ги одреди нарачателот како и да ги одреди и другите потребни мерки за заштита во зависност од конкретните услови, и тоа од часот на стапувањето во деловни преговори во врска со развојот и производството, односно набавката до предавањето на средствата на нарачателот.

Корисникот, односно држачелот на средствата е должен од моментот на неговиот прием да ги спроведува пропишаните или наредените мерки за заштита во согласност со конкретните услови за чување и користење како и да одреди и дополнителни мерки на заштита.

#### Член 22

Поради заштита на тајноста на вооружувањето и воената опрема, старешината на водот, родот или службата во чија надлежност се тие средства, должен е

да изврши проценка, да утврди вид на тајна и степен на тајност и да одреди мерки на безбедност и заштита кои ќе се спроведуваат во фазите на студијата, развојот, набавката, производството или употребата, односно чувањето.

При производството на средствата за вооружување и воена опрема чии податоци претставуваат државна тајна или воена тајна од степенот строго доверливо или доверливо, не можат да се вклучуваат кооперанти без согласност на органот со кој е склучен договорот за производство.

Вооружувањето и воената опрема, техничката документација и се што е огласено за тајна не може да се прикажува на јавните манифестации без одобрение на министерот за одбрана, односно лицето определено од него.

Вооружувањето, воената опрема, уредите, документите и се друго што е огласено за тајна, може да се уништи само по одобрение на лицето односно старешината кој го одредил видот на тајноста и степенот на тајност. Тие средства се уништуваат комисијски и тоа во таа мерка да не можат да се идентификуваат, за што се сочинува комисијски извештај и се известува надлежниот старешина.

#### Член 23

Организирањето и спроведувањето на мерките за заштита на воените и други објекти за потребите на армијата се врши од покренувањето на предлогот за градба, во процесот на изградбата и за време на користењето.

Старешината на родот или службата, односно командантот на дивизија – корпус, за чии потреби треба да се изгради објектот должен е да изврши проценка на објектот, да го утврди видот на тајноста и степенот на тајност на објектот и да одреди задолжителни мерки на заштита.

Организирањето и спроведувањето на мерките на заштита на објектите од став 1 на овој член се однесува и на учесниците во претходните преговори во врска со проектите, односно изведувањето на работите.

#### Член 24

Мерките на заштита на објектите од член 23 став 1 на овој правилник ги спроведуваат: инвеститорот, проектантот, изведувачот на работите и неговите кооперанти, како и корисникот на објектот.

Старешината на родот или службата, односно командантот на дивизија – корпус кој е надлежен за склучување договор за изградба на објектот, должен е во договорот да ги утврди обврските и мерките на заштита при проектирањето, подготовките за изградба и изградбата на објектот, како и да ги контролира тие мерки во сите фази на реализација на договорот.

Инвеститорот ги одредува мерките за заштита на објектите од часот на покренувањето на предлогот за изградба на објектот до предавањето на објектот на користење или чување.

Проектантот е должен да ги спроведува мерките за заштита на објектот кои ќе ги одреди инвеститорот од часот на стапувањето во деловен односно до предавањето на објектот на користење или чување, како и да ги разработи и дополни наредените или со договор преземените обврски за заштита на тајноста на документите и други податоци во врска со проектирањето.

Изведувачот на работите и неговите кооперанти се должни да ги спроведуваат мерките на заштита на објектот кои ќе ги одреди инвеститорот од часот на учествувањето на конкурсот за изведување на работите до предавањето на завршениот објект.

Проектантот и изведувачот на работите без согласност на инвеститорот не можат да вклучуваат други



правни и физички лица во проскирањето и изведувањето на работите.

Органите надлежни за надзор на изведувањето на работите се должни да го контролираат спроведувањето на наредените или со договор одредените мерки на заштита.

Корисникот на објектот или лицето на кое објектот му се довери на чување ги спроведува мерките за заштита на објектот од часот на неговото преземање. Старешините на командите, установите и единиците на армијата на кои објектот им е даден на користење, должни се по преземањето на објектот со свои наредби да ги регулираат мерките за заштита на тајноста на објектот.

#### Член 25

На странските правни и физички лица не им е дозволен увид во тајните податоци ниту пристап на средствата, воените објекти и уреди кои претставуваат тајни податоци без посебно одобрение на овластеното лице.

Кога на странските лица им е одобрена посета на воените единици, установите и објектите на армијата, можат да им се соопштат тајни податоци само во рамките на даденото одобрување.

Припадниците на армијата не можат во странските средства за информирање да објавуваат написи и други информации кои содржат податоци кои се одредени како тајна.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 26

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за утврдување на податоците значајни за вооружените сили кои мораат да се чуваат како државна или воена тајна и за начинот на нивната заштита („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/75 и 15/78).

#### Член 27

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 04-1296/4

10 ноември 1992 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
д-р Владо Поповски, с.р.

#### 1364.

Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија бр. 36/90, 11/91, 38/91) и член 17 став 1 од Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/92), Комисијата за кадровски и административни прашања на Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.XI.1992 година донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Висината на надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите, раководните работници и работниците во органите на управата

се утврдува во износ од 60% од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката, во претходните три месеци.

2. Се овластува Одделението за кадровски и персонални работи на Владата на Република Македонија, по добивањето на службените податоци од Републичкиот завод за статистика, да ја определува висината на надоместокот согласно точка 1 од оваа Одлука и за истото да ги известува сите корисници на Одлуката.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-1235/1 од 10.IV.1992 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од 1.XI.1992 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1235/2

7 ноември 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за кадровски и  
административни прашања,  
Стево Црвенковски, с.р.

#### 1364.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата на 4 ноември 1992 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 23 од Статутот на Акционерското друштво „Југоснабдител“ во Скопје, донесен од Собранието на акционерите на 18 февруари 1991 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означеното Акционерско друштво.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 128/92 од 11 септември 1992 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 23 од статутот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за претпријатијата.

4. Судот на седницата утврди дека како органи на управување во Акционерското друштво се утврдени собранието и управниот одбор, а собранието, според член 23 од Статутот, се состои од 11 члена акционери со најголем број акции. Во другите одредби од Статутот не е утврден начинот на учество на другите акционери во управувањето, од што, според мислењето на Судот, произлегува дека другите акционери се исклучени од правото да учествуваат во управувањето со Акционерското друштво.

Согласно член 3 став 2 од Законот за претпријатија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/88, 40/89, 46/90, 61/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот се применува како републички, и член 5 од Законот за општествениот капитал („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и 46/90), кој се применуваше до донесувањето на Одлуката за неприменување на Одлуката за извршување на одредбите од Законот за општествениот капитал за издавање на интерни акции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/91), со претпријатието во мешовита сопственост управуваат сопствениците сразмерно на височината на вложениот капитал. Според став 3 на овој член од Законот за претпријатијата со претпријатие во мешовита сопственост во кое учествува и општествениот капитал, покрај сопствениците, управуваат и претставници на општествениот капитал, сразмерно на учеството на општествениот капитал во вкупниот капитал, ако со статутот (правилата) не е поинаку определено.



Согласно член 121 од Законот за претпријатијата, собранието на претпријатието во мешовита сопственост го сочинуваат сопствениците на вложениот капитал, односно нивните претставници. Во собранието на ова претпријатие, според член 122 став 1 од Законот, право на глас имаат сопствениците, сразмерно на височината на вложениот капитал, ако со статутот (правилата) не е определено поинаку. Кога во вкупниот капитал учествува и општествен капитал, според став 2 на овој член, право на глас во собранието имаат и претставниците на општествениот капитал, кои можат да бидат работници на тоа претпријатие и лица – стручњаци надвор од претпријатието, сразмерно на учеството на општествениот капитал во вкупниот капитал, ако со статутот (правилата) не е определено поинаку.

Од изнесените законски одредби произлегува дека во собранието членуваат сите сопственици на вложениот капитал или нивни претставници, што тие ќе ги определат, а правото на глас во собранието е сразмерно на висината на вложениот капитал, при што со Законот е дадена можност со статутот (правилата) на поинаков начин да се уреди учеството во собранието, односно во управувањето со претпријатието, но не и можност сопствениците на капиталот со помал број на акции, да се исклучат од правото на управување со претпријатието.

Со оглед на тоа што според оспорениот член од Статутот во Собранието на Акционерското друштво учествуваат и имаат право на глас само акционерите со најголем број на акции и што во собранието не се определени претставници на општествениот капитал, Судот утврди дека со тоа се исклучуваат од правото да управуваат, односно од правото на глас останатите акционери, односно сопствениците на капиталот со помал број на акции, како и претставници на општествениот капитал, поради што оцени дека овој член од Статутот не е во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 128/92  
4 ноември 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
м-р Јордан Арсов, с.р.

1365.

Врз основа на член 71 од Законот за девизно работење („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 13/86, 71/86, 2/87, 3/88, 59/88 и 96/91), член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91) и член 7 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“, бр. 36/90 и Службен весник на Република Македонија, бр. 62/92) Советот на Народната банка на Република Македонија донесува

### ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ОД ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ И ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. По исклучок на одредбите од Одлуката за начинот на водење на девизна сметка и девизен штеден влог на домашно и странско лице („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/91) девизите од девизните сметки и депонираните штедни влогови на граѓаните (во натамошниот текст: девизен влог) можат да ги користат и за купување на станови во општествена сопственост.

2. Деловните банки се должни на барање на сопственикот на девизниот влог да извршат намалување на состојбата на девизите од девизниот влог во висина на назначениот износ во изјавата на сопственикот на девизите, која се пополнува пред овластено лице на банката и на образец кој е составен дел на оваа одлука.

За извршеното намалување на девизниот влог, согласно став 1 на оваа точка, кое има третман на дефинитивен откуп, деловната банка издава потврда на пропишан образец од надлежен орган во републиката и истата гласи на име на купувачот на станот.

Потврдата од став 2 на оваа точка банката ја сочинува во три примероци од кои првиот се издава на купувачот на станот, вториот се доставува до Народната банка на Република Македонија декадно, во рок од 3 дена по истекот на декадата, а третиот го задржува банката за сопствени потреби.

3. Намалувањето на девизниот влог, согласно став 1 од точка 2 на оваа одлука, банките го вршат со примена на важечката курсна листа на денот на намалувањето, објавена од страна на Народната банка на Република Македонија, и за тоа доставуваат месечен извештај до Народната банка на Република Македонија на образец кој е составен дел на оваа одлука.

4. По потреба, гувернерот на Народната банка на Република Македонија пропишува посебно упатство за поблиска примена на одредбите на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-15/38

13 ноември 1992 година

Скопје

Претседател на  
Советот на Народната банка  
на Македонија  
Гувернер,  
м-р Борко Станоевски, с.р.

### ИЗЈАВА

Од \_\_\_\_\_ со стан на улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_ на лична карта \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_ и сопственик на девизна сметка – девизна штедна книшка бр. \_\_\_\_\_

Изјавувам под материјална и кривична одговорност дека сум согласен-а банката \_\_\_\_\_ да изврши дефинитивен откуп од мојата девизна сметка – девизна штедна книшка, во висина од ДЕМ. \_\_\_\_\_, за сметка на лицето \_\_\_\_\_ со стан на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, заради купување на стан од \_\_\_\_\_

За отстапените мои девизи по овој основ, од банката и Република Македонија не барам никаква надокнада или било какво обештетување.

Датум \_\_\_\_\_

Изјавил, \_\_\_\_\_

(Име и презиме на овластеното лице во банката пред кое изјавата е потпишана)

образец бр. \_\_\_\_\_

банка \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ

за намалување на депонирани девизни штедни влогови по основ купување станови во општествена сопственост за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_

Износ		Износи во валути	
Валута	во валута денари	книшка – сметка	потврди број
		сопствени	на други сопственици

AUD

ATS

"

"

искажано во ДЕМ

Потпис \_\_\_\_\_

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје поднесе предлог до овој суд за одземање на родителското право на Мицковска Трифун Марица, со непознато место на живеење, врз малолетното дете Убавка Мицковска.

Се повикува Марица Трифун Мицковска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја пријави на судот својата адреса на живеење за да може судот да ѝ доставува покани. Доколку не ја пријави адресата, судот постапката ќе ја води со привремениот старател Моневиќ Валеријан, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува сè до завршувањето на постапката, односно до нејзиното појавување.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, ВПП. бр. 172/92. (280)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителката Мухабера Халити од с.Боговиње, против тужениот Тахир Алити од с.Боговиње, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1275/92 (283)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Бадеме Хисмани од Тетово, ул. „105“ бр.25, против тужениот Алити Цеваир Рауф од с.Пршовце, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса или, да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1274/92.

(284)

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор Паровски Музафер од Долно Свиларе-Скопје, против Емини Адил од с.Лавце-Тетовско, а сега со непознатата адреса во Хрватска.

Се повикува тужениот Емин Адил да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или достави точна адреса или постави полномошник. По истекот на овој рок судот ќе му постави старател кој ќе ја води постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1251/92. (285)

Пред Општинскиот суд се води спор за нарушено владение по тужбата на Абдулаи Мемет од Тетово, против Јакупи Јакуп од Тетово.

Се повикува тужениот Јакупи Јакуп од Тетово, а сега со непозната адреса во Австрија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена од обја-

вувањето на огласот, или во истиот рок одреди полномошник. Доколку тоа не го стори преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до завршувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1262/92.

(286)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Шабан Красниќ од Тетово, ул. „29 Ноември“ бб, против тужениот Миљаим Хисени од с.Лавце, сега на привремена работа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или, да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката. По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центар за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1174/92. (287)

Пред овој суд се води спор за зголемување на издршка по тужбата на тужителката Зејнепе Алили од Тетово, против тужениот Неџат Алили од с.М.Речица.

Се повикува тужениот Неџат Алили од с.М.Речица, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или одреди старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1398/92. (288)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка заради смеќавање на владение по тужбата на тужителите Исмаили Феризат и Исмаили Хајриз, двајцата од М.Речица, ул. „175“ бр. 29, против тужениот Велиу Мурат, од с. М.Речица. на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена во судот или, пак, да постави свој полномошник. По истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1223/92. (283)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Џемил Емурла Алија, од Тетово, ул. „146“ бр. 39, против тужената Ариффе Таипова Алија, од Тетово, ул. „146“ бр. 39, сега во Италија со непозната адреса. Вредност на спорот 2.500 денари.

Се повикува тужената Ариффе Алија, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во судот, или, да одреди свој полномошник. По истекот, на рокот судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе и постави привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1463/92.

(298)

Пред овој суд се води спор за долг, по тужбата на тужителот Абази Гафур од с.Челопек, против тужената Ривајете Лимани од с. Г. Челопек.

Се повикува тужената Ривајете Лимани од с. Г. Челопек, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во

рок од 15 дена по објавување на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1348/92. (297)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ремзије Селими род. Кадри од Тетово, ул. „Полог“ бр.42, против тужениот Ризван Селими од Тетово ул. „Полог“ бр. 42 сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Ризван Селими да се јави во рок од 15 дена пред овој суд да достави адреса, или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, судот на истиот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1576/92.

(301)

### ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред овој суд се води граѓански спор за развод на брак по тужбата на тужителот Добре Наумовски од Злетово, општина Пробиштип, против тужената Славјанка Наумовска од Злетово, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Славјанка Наумовска од Злетово, сега со непознатата адреса, да се јави пред Општинскиот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ или во тој рок да си постави свој полномошник, кој ќе ја застапува за предметот. Доколку тоа не го стори судот ќе и постави привремен застапник, кој ќе ги брани нејзините интереси до окончувањето на предметот

Од Општинскиот суд во Штип, П.бр. 1187/92. (294)

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предметот на предлагачот Игбал Бајрамова од Штип, против противникот Дане Бајрамов од Штип, сега со непозната адреса.

Се повикува противникот Демир Бајрамов се јави во Општинскиот СУД во Штип, да постави свој застапник кој ќе го застапува во постапката пред Општинскиот суд во Штип. Доколку тоа не го стори во означениот рок судот по службена должност ќе му постави привремен застапник до окончувањето на предметот.

Од Општинскиот суд во Штип, ВПП. бр. 8/92 (295)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4850/92 на регистарска влошка бр. 1-20695-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на ДП ИТ „Бранко Крмариовиќ“ – Параклин, застапник е Китевски Васил.

Дејности: 070121, 070122, 070222, 070320, 110303. Комерцијални работи на основање функција промет на роба и услуга. Скратена ознака на фирмата „Бранкотекстил“ п.о., Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4850/92. (2327)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8309/92, на регистарска влошка бр. 1-21520-0-0-0, го запиша основањето на приватното претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Трион“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/57.

Претпријатието е основано со акт за основање од 7.VII.1992 година, а основач е Љилјана Георгиевска – Божиновска од Скопје, М.Б. 1809939455105.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 – Застапување и посредување во прометот со стоки и услуги – Консигнација – Реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет: Љилјана Георгиевска – Божиновска, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8309/92. (2328)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8786/92, на регистарска влошка бр. 1-7966-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на прокурист на Претпријатие за производство и промет „21 Ноември“ ц.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Скупш“ бр. 4.

Се запишува Стоименов Косте – прокурист, да склучува договори и да врши правни работи и дејствија во врска со работата на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8786/92. (2329)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6630/92, и на регистарска влошка бр. 1-20662-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало, услуги и производство „Бастион Трејд“ Д.О.О. експорт-импорт, Скопје, ул. „Вич“ бр. 2/35.

Основач: Дескоски Сашо од Скопје, ул. „Вич“ бр. 2/35, со л.к. 1104919 и м. бр. 2109972450072.

Дејности: 011315, 012111, 012112, 012130, 012201, 012203, 012310, 012321, 012322, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012699, 012810, 013112, 013114, 013113, 013119, 020110, 020121, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090209, 090140, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 120312, 120341, 120350, надворешно-трговски промет – 070310, 070320, реекспорт, застапување и посредување во областа на прометот, малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е директорот Дескоски Сашо, со неограничено овластување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6630/92. (2330)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 7784/92, на регистарска влошка бр. 1-21240-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „Карбо-Комерц“, ц.о., извоз-увоз, Скопје.

Скратен назив: Претпријатие „Карбо-Комерц“ ц.о. извоз-увоз Скопје.

Основач: на претпријатието е Каркинска Мирјана од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 48, влез 11/4.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070250, 070260, 1103, 11030, 110303, 110309, 110909, застапување и посредување.

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 – Застапување и посредување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Каркинска Мирјана – директор на претпријатието без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7784/92. (2331)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6920/92, на регистарска влошка бр. 1-21076-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатие за производство и трговија на големо и мало во приватна сопственост „Тренчевски“ експорт-импорт ц.о., – Скопје, со седиште на ул. „12“ бр. 4, село Горно Сонце, основач Тренчевски Владимир.

Дејности: 01304, 013042, 013043, 09017, 090171, 090172, 090179, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070310, 070320. Претпријатието во свое име и за своја сметка истапува во правниот промет со трети лица. Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лицето овластено за застапување на претпријатието е Тренчевски Владимир.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6920/92. (2332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10544/92, на регистарска влошка бр. 1-25320-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, туризам и преработка на месо „Маккомери“, увоз извоз, Д.О.О.О., Скопје, ул. „Д. Мишовиќ“ бр. А-7/2/11. Скратен назив: ПТТИМ „МАККОМЕРЦ“ увоз извоз, Д.О.О. Скопје. Претпријатието го основаат Вучковски Борис и Тончевска Татјана со акт за основање од 22.VIII.1992 година.

Дејности: 090172, 080190, 080201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Татјана Тончевска, в.д. директор, со неограничени овластувања. Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Татјана Тончевска, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10544/92. (3063)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5090/92, на регистарска влошка бр. 1-8407-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и застапник на Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „Млет-промет“, извоз-увоз, ц.о., Скопје, с. Долно Лисиче, ул. „Маршал Тито“ бр. 38.

Со одлука бр. 05-03/92 од 23.IV.1992 година во претпријатието пристапува Трајко Димитриевски од Скопје. Се брише Мома Алексоски, директор, без ограничување, а се запишува Трајко Димитриевски, директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5090/92.

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4033/92, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Јавната здравствена организација Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“, Битола, П. О. Му престанува овластувањето за застапување на Душко Николовски. Лице овластено за застапување е Михајло Андоновски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4033/92. (3069)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9124/91, на регистарска влошка бр. 1-14580-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „Дуал“ експорт-импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ 49 а/б. Претпријатието е основано со акт за основање од 18.XII.1991 година.

Дејности: 0605, 06050, 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 1103, 11030, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 1109, 11090, 110903, 110909. Кон дејностите во надворешно-трговски промет и: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; работи на снабдување и продажба на стоки во слободни царински продавници; малограничен промет со соседни земји; компензации; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност. Лица овластени за застапување се Мирјана Куцуловска, директор, без ограничувања, и Зорица Романова, заменик директор, без ограничување. Лица овластени за застапување во надворешно-трговски промет се Мирјана Куцуловска, без ограничувања, и Зорица Романова, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9124/91 (3061)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12981/92, на регистарска влошка бр. 1-14580-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет и услуги „Дуал“ експорт-импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 49а/б. Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: 070227.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12981/92 (3062)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3522/92, на регистарска влошка бр. 1-321, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на РО Медицински центар – Битола со Законот за здравствена заштита и организирање во Јавна здравствена организација Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола, П.О.

Дејности: општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување, здравствена заштита на работниците, здравствена заштита на децата, здравствена заштита на учениците и младниците, здравствена заштита на жените, пнеумофтизиолошка заштита, стоматолошка заштита, рендген дијагностика, епидемиолошка и санитарно-хигиенска дејност, лабораториска дејност, обезбедување со лекови, поливалентна патронажа и здравствена статистика и социјално-медицинска дејност, како и специјалистичко-консултативни и диспанзерски дејности.

Специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за внатрешни болести, детски болести, општа хирургија, акушерство и гинекологија, анестезија и реанимација, услови за вршење на биохемиско-лабораториски испитувања, радиолошка дијагностика, обезбедување на крв и крвни деривати, обезбедување со лекови и санитарни материјали, обдукција и биопсија, услови за изолација на заболени од заразни заболувања и здравствено статистичка дејност, невропсихијатриски заболувања, очни заболувања, заболувања на уво, нос и грло, ортопедија, физикална терапија и рехабилитација, максилатофацијална хирургија, нуклеарна медицина, судска со патологија, стерилизација. Заводот за здравствена заштита собира, обработува и анализира податоци за заболувањата и смртноста на населението, други податоци за здравствената состојба на населението, за хигиенско-епидемиолошките состојби, заразните и други болести кои имаат социјално медицинско значење, како и за други еколошки услови кои имаат влијание врз здравствената состојба на населението, собира, обработува и анализира податоци поврзани со здравствената дејност, работи на работи за организација и планирање на здравствената заштита, ги проучува и следи хигиенските и други услови за заштита на воздухот, прехранбените продукти и предметите за општа употреба, водата за пиење, отпадните води и цврстите отпадни материји и учествува во превентивниот санитарен надзор на изградбата на градежните и другите објекти, следи односно спроведува мерка за активна заштита на населението од заразни и други болести од поголемо социјално медицинско значење, ја проучува исхраната на населението, како и заболувањата и состојбите кои се последица од несоодветна исхрана и предлага мерки за нивно отстранување, врши стручно методолошка дејност од епидемиологијата, микробиологијата, хигиената, социјалната медицина со организација на здравствената заштита, здравствената статистика и учествува во утврдувањето и спроведувањето на единствено стручна методолошка доктрина за одделни области од здравствената заштита, предлага и учествува во спроведување единствени програми за здравствено просветување на своето подрачје во соработка со други здравствени организации и врши микробиолошки, паразитолошки, хигиенски, токсиколошки, биохемиски и други лабораториски анализи во рамките на својата дејност.

Аптеката врши фармацевтска здравствена дејност, а особено набавка, сместување, чување, издавање, испитување и контрола на лекови, санитарски материјални средства и лековити супстанции, изработува магистрални лекови и галенски препарати, дава упатства за употреба на издадените лекови, набавува и издава средства за детска и диетална исхрана, ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти.

Јавната здравствена организација во промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност. Овластено лице за застапување на организацијата е прим. д-р Душко Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3522/92. (3064)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4858/92, на регистарска влошка бр. 1-9286-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за производство за расхладни апарати, мерна и регулациона опрема, внатрешна и надворешна трговија „Вентилатор“, П.О., Скопје, ул. „Илинденска“ бр.9.

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство на расхладни апарати, мерна и регулациона опрема, внатрешна и надворешна трговија „ВЕНТИЛАТОР“, П.О., Скопје, бул. „III Македонска бригада“ бр. 3, бр. 101-б, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4858/92. (3064)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11191/92, на регистарска влошка бр. 1-24472-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија „ЕУРОТРАНС“ П.О. – Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 96/2-8.

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во внатрешниот и надворешниот промет – неограничени овластувања, а за своите обврски одговара со снот свој имот, потполна одговорност.

Основач е Гоце Драган од Штип, ул. „Сремски фронт“ бр. 21/12, л.к. бр. 93504 – УВР – Штип, м.б. 05019724923, Директорот Гоце Драган во внатрешниот и надворешниот промет има неограничени овластувања.

Дејности: 013021, 013022, 013030, 013050, 013074, 013099, 013200, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110309, 110903.

Малограничен промет со Република Бугарија и Албанија. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11191/92 (3065)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14352/92, на регистарска влошка бр. 1-18536-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и трговија, инженеринг увоз-извоз „ЛАУС“, д.о.о., Скопје, ул. „Тодор Чапков“ бр. 27/14.

Дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет се проширува со: 110404, 110309, 110909; изведување на инвестициони работи во странство; застапување на странски фирми; продажба на конSIGNациони складништа; комисиона продажба; посредување во областа на прометот на стоки и услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14352/92. (3066)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12647/92, на регистарска влошка бр. 1-25897-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „НАНО“ Ц.О., Скопје, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 23/3-17.

Основач: Драган Блажевски со акт за основање од 18.IX.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 090121, 090132, 090139, 090189, 110302, 110303, 110309, 110902, 120311, 120312, 120350, 120361, 120362, 120363, 120364, 090201, 090202, 090209, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 07320; застапување странски лица во Република Македонија, увоз извоз на стоки и услуги на малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија, услуги и туристички работи во странство.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Драган Блажевски, работоводен орган, директор, со неограничени овластувања, м.бр. 1309968450098.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12647/92. (3070)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9419/92, на регистарска влошка бр. 1-22669-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на „МОНОМАК-КОМЕРЦ“ П.О., Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 57, Скопје. Скратена ознака на фирмата: „Монмак-Комерц“, П.О. Скопје.

Претпријатието е основано со акт од 2.VIII.1992 година, а основач е Ивановски Зоран.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070133, 070140, 110303, 110309, 0702, 070211, 070212, 070213, 070219, 07021, 07022, 070223, 070224, 070250, 070260, 070221, 070222, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240. Дејности во надворешно-трговските работи: 0703, 070310, 070320; слободни царински продавници, фри шопови, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија, Италија и Грција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговско работење е Ивановски Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9419/92. (2671)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6993/92, на регистарска влошка бр. 1-21065-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало „27-ми Мај“, Д.О.О., ул. „Модест Мургорски“ бр. 21, Скопје. Скратен назив: „27-ми Мај“, Д.О.О., Скопје. Основачи се Миле Гивовски и Стојанка Гивовска, со акт за основање од 27.V.1992 година.

Дејности: 013021, 110303, 110304, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070202, 070309, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909, 08011, 080111, 080121, 080112, 080119, 080012, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; конSIGNација; туристички услуги; 7310: малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Миле Гивовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6993/92. (2603)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6695/92, на регистарска влошка бр. 1-21219-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ИСТРИА КОММЕРЦЕ“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ бр. 38/4-1, Скопје, со акт за основање бр. 01-1 од 3.V.1992 година. Основач е Зузак Сант, со патна исправа КА 415199; СВР Гилање.

Дејности: 012120, 012130, 012141, 012142, 012143, 012201, 012202, 012203, 012410, 012421, 012429, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012701, 012702, 012703, 050100, 050200, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 012310, 012320, 012321, 012322, 012323, 012324, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 090183, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110620, 110901, 110902, 110903, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет; реекспорт; меѓународна шпедитија; меѓународен транспорт; меѓународно сообраќајно агенцијска работи; туристички работи со странство; малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија; слободни царински продавници.

Друштвото со ограничена одговорност во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за за обврските преземени во правниот промет одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото со ограничена одговорност во внатрешниот и надворешниот промет е Зузак Сант, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6695/92. (2604)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7773/92, на регистарска влошка бр. 1-12136-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и правниот облик на Претпријатието за градежништво, увоз-извоз и услуги „Макерус“ Ц.О., ул. „Крсте Асенов“ 8/2-10, Скопје и во иднина ќе гласи: Мешовито претпријатие за градежништво, увоз-извоз и услуги „Макерус“, Д.О.О., ул. „Крсте Асенов“ 8/2-10.

Кон претпријатието пристапува нов основач: „Строител“, ул. „С. Дербинио“ 29, Екатеринбург, РСФР.

Се врши промена на својството на застапник во внатрешниот и надворешниот промет Гачаша Зоран, директор, без ограничување и во иднина ќе гласи: Гачаша Зоран, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7773/92. (2605)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2103/92, на регистарска влошка бр. 1-4787-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, прометно и услужно претпријатие „АЛ-ПИ“, П.О., увоз-извоз, ул. „Димитар Влахов“ бр. 74, Струмица. Основачи се Пишев Александар и Пишева Јубица.

Дејности: 01302, 013021, 013022, 013054, 013050, 01307, 013071, 013072, 013073, 01309, 013091, 013099, 0201, 02011, 020110, 02014, 020140, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070160, 0702, 070201, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 06050, 060502, 060503, 0802, 08020, 080201, 080202, 0801, 08012, 080121, 080129, 0703, 070310, 070320, 09017, 090171, 090179; малограничен промет со Бугарија и Грција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства, П.О.

Пишев Александар, директор, без ограничување.

Потписник во надворешно-трговскиот промет е директорот на претпријатието Пишев Александар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2103/92. (2606)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. 2122/92, на регистарска влошка бр. 1-45-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ЗЗ „ЕЈБЕНИЦА“, со Ц.О., с. Велуша, Струмица.

Му престануваат сите овластувања на досегашниот директор Шопов Томе, а за директор на ЗЗ „ЕЈБЕНИЦА“ се именува Цекова Вена, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2122/92. (2607)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8580/92, на регистарска влошка бр. 1-2220-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за уредување и изградба на градот „СКОПЈЕ“, ц.о., ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

Проширување на дејноста во внатрешниот промет со: 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070219, 070211, 070224, 070225, 070250, 070260, 110109, 11040, 050302, 080121, 080190, 090131, 090132, 090139, 110301.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8580/92. (2608)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10960/91, на регистарска влошка бр. 1.22986-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „Европроизвод“, извоз-увоз, Д.О.О., ул. „Ловческа“ бр. 14, Скопје. Основачи се: Наташа Ристевска и Билјана Ристевска.

Дејности: 011820, 013010, 013021, 013022, 020110, 020121, 020129, 020131, 012622, 012611, 011920, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080201, 080202, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110920, 110909; дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување; констигнација; реекспорт; меѓународна шпедиција; инженеринг; меѓународен транспорт на стоки и патници; агенцијски услуги во транспортот; туристички услуги; слободни царински продавници; малаграничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Наташа Ристевска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10960/91. (2673)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7997/92, на регистарска влошка бр. 1-22610-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие на големо и мало „Хеликом“, увоз-извоз, Ц.О., ул. „Иво Рибар Лола“ бб, Тетово. Скратен назив на фирмата: „ХЕЛИКОМ“. Основач е Љума Мухарем, со одлука за основање бр. 01 од 24.VI.1992 година.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 0703 надворешна трговија; 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; продажба на стоки на констигнациони складови.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Љума Мухарем, работоводен орган, без ограничување, како и во надворешно-трговското работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7997/92. (2674)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8928/92, на регистарска влошка бр. 1-22890-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и туризам „ТИЈАНА ТРАВЕЛ“, д.о.о., кеј „13 Ноември“ бр. 14/37, Скопје. Основач е Мијанца Стефановска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 07027, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 070210, 070320.

Претпријатието одговара со сите свои средства; целосна одговорност.

Мијанца Стефановска, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8928/92 (2675)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8110/92, на регистарска влошка бр. 1-8662-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет и проширувањето на дејноста во внатрешниот трговски промет на Претпријатието за производство и трговија на големи и мало „Галант комерц“, увоз-извоз, ц.о., ул. „Петре Алчев“ бр. 30, Титов Велес.

Дејности во внатрешниот промет се проширува со: 070111, 070112, 070113, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Филип Николче, а се запишува Филип Јован, без ограничување, во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8110/92 (2676)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7688/92, на регистарска влошка бр. 1-21353-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ИНТЕР БИРО“, увоз извоз, Ц.О., ул. „Антон Попов“ бр. 36, Скопје. Скратен назив „ИНТЕР БИРО“, увоз извоз, Ц.О. Скопје. Претпријатието е основано со одлука, акт за основање бр. 1/92 од 4.VI.1992 година, а основач е Горе Николовски, со л.к.бр. 1144959 и МБ 1303955450031.

Дејности: 012613, 012614, 012622, 012830, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090150, 090160, 090201, 010301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909; дејности во надворешна трговија: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Горе Николовски, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7688/92 (2677)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2581/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, услуги, производство, угостителство и туризам, увоз-извоз „МАЈА-КОМЕРЦ“, П.О., ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 45, Кочани. Основачи се: Марија Момчило Салтирова, Љубинка Александар Салтирова и Момчило Михаил Салтиров.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013010, 013021, 013041, 013113, 013115, 013200, 013909, 020110, 070121, 020140, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090203, 110909, 011314, 011315, 011941, 012421, 011949, 012322 дејности во надворешниот промет: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лица овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марија Момчило Салтирова, директор и основач, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2581/92 (2678)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2582/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, услуги, производство, угостителство и туризам, увоз-извоз „ЗОРВИС“, П.О., ул. „Лазар Андонов“ бр. 64, Кочани. Основач е Бисерка Тодорова.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013010, 013021, 013041, 013113, 013115, 013200, 013909, 020110, 020121, 020140, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090211, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 010909, 011314, 011315, 011832, 012421, 011949, 012322, 011320, 011390, 011799, 011941, 012321, 012421, 012514, 012521, 012522, 012621, 012622, 013043, 013500, 013903, 013904, 020131, 060501, 060502, 060503, 090182, 010309; дејности во надворешниот промет: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лица овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бисерка Тодорова, директор и основач, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2582/92 (2679)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2397/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „СТАРТЕР“, П.О., ул. „Јаким Стојков“ бр. 19, Штип.

Дејности: 0701, 07011, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 07013, 070132, 07014, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070223, 070224, 07023, 070230, 07025, 070250, 110309.

Во приватниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. Основачот за обврските на претпријатието не одговара.

Поп-Томов Пепи, основач и директор, застапник на претпријатието и во надворешно-трговското работење, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2397/92. (2680)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9905/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги, промет и посредување „ТРИАНГЛАПРОМ“, Ц.О., експорт-импорт, ул. „Анри Барбис“ бр. 166, Скопје. Претпријатието е основано на 18.VII.1992 година, а основач е Тони Стојановски, с. Арачиново, Скопје.

Дејности: 011313, 011319, 012621, 012622, 070111, 070112, 070114, 070123, 070126, 070127, 070128, 070211, 070212, 070213, 070215, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 110303, 110309, 110903; надворешна трговија: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Тони Стојановски се именува за директор на претпријатието, како и за застапник во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9905/92. (2681)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7793/92, на регистарска влошка бр. 1-21068-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „БЕОМАК“, ДОО, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Скопје. Основачи се: „ИНДУСТИМПЕКС“ АД, експорт-импорт, ул. „Иво Лола Рибар“, Скопје и Индустија обуке „БЕОГРАД“, АД, ул. „Творничка“ бр. 14, Земун, со договор за основање од 17.VI.1992 година.



Дејности: 07011, 07012, 070132, 0702, 070220, 070222, 070223, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070120, 070121, 070122, 070123, 070127, 070129, 110302, 110303, 110309, 110611, 110901; дејности во надворешно-трговскиот промет: 0703, 070310, 070320.

Без ограничување, д.б.б.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Славко Гошев, в.д. директор, работоводен орган, без ограничување, л.к. бр. 1148408, МБ 2509936450013, ГСВР Скопје.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7793/92. (2682)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9335/92, на регистарска влошка бр. 1-22935-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало за внатрешни и надворешен промет и маркетинг „МАРБОР-ТРЕИД“, експорт-импорт, ДОО. ул. „М. Х. Василев-Јасмин“ бр. 16/11, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 1.VIII.1992 година, а основач е Александар Крстевски.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 0703: надворешна трговија; 070310: надворешна трговија со прехранбени производи; 070320: надворешна трговија со прехранбени производи; 070230, 070240, 070250, 070303, 110309, 110909; други неспоменати услуги.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Александар Крстевски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9335/92. (2683)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 6040/92, на регистарска влошка бр. 1-19984-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на право на надворешно-трговско работење на Производно-трговското претпријатие „МД КОМП“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „Социјалистичка зора“ бр. 80/2-3, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 011319.

Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Михајло Даниловски, директор, без ограничување. Претпријатието е основано со акт за основање од 25.III.1992 година, а основач е лицето Михајло Даниловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6040/92. (2660)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5478/92, на регистарска влошка бр. 1-20392-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги „Бадпром“ увоз-извоз, Д.О.О., Скопје, ул. „Аврора“ бр. 23-а.

Основач е Бубевски Душан од Скопје.

Дејности: 011319, 011527, 011793, 011799, 011920, 011949, 012201, 012310, 012322, 012323, 013030, 013021, 013041, 013042, 013050, 013099, 013115, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија; 080121, 080190, 080201, 080202, 090140, 070171, 090172, 090179, 090181, 090189, 110302, 110303, 110309, 110903, 110904, 110905, 110909, 120311, 120312.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настанува со свое име и за своја сметка и има неограничени овластувања. Претпријатието за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со снот свој имот-целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Бубевска Александра, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5478/92. (2661)

Окружниот стопански суд во Битола го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото со ограничена одговорност за производство, услуги и трговија на големо и мало „АЛТИКО“, увоз-извоз, Д.О.О., П.О., ул. „Елпидиа Караманди“ бр. 7, Битола. Основач е Алтипармаковски Младен.

Дејности: 110309, 110909, 110109, 080221, 090209, 060501, 060502, 050301, 050302, 090140, 090150, 090171, 090181, 080121, 080129, 080190, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки од конгигациони складови на странски стоки; продажба на стоки од слободни царински продавници; меѓународна шпедитија; малограничен промет; меѓународен транспорт на стоки и патници; угостителски и туристички услуги.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Алтипармаковски Младен.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(2588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7131/92, на регистарска влошка бр. 1-21599-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „САШЕ-КОМЕРЦ“, ул. „Браќа Хаџи Тефови“ бр. 38, Кавадарци.

Дејности: 0707, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 07013, 0702, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 0703: надворешна трговија; 07031, 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 07032, 070320-надворешна трговија со прехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7131/92. (2589)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2378/92, на регистарска влошка бр. 1-5967, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз, производство, туризам и услужни дејности „Кли-Ка Комерц“, со П.О., ул. „Дејан Војвода“ бр. 152, Охрид. Основач е Шопоски Владо.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011941, 070310, 070320, 080201, 080202, 080121, 080190, 090131, 090133, 090181, 110404.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Шопоски Владо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2378/92. (2590)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1970/92, на регистарска влошка бр. 2-296-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга „ОБНОВА-СТАН“, д.о.о., „Истра“ бб. Пехчево. Основачи се: Бочварски Звонко, Атанаско Синаиловски и Јордан Поп Анастасов, сите од Пехчево. Основачки влог, поединечно 2000,00 денари. Одговараат со 2000,00 денари.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; организирање на штедене за стан на членовите на станбената задруга; набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови; купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено-правни лица за потребите на своите членови; одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јордан Поп Анастасов, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1970/92. (2591)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2025/92, на регистарска влошка бр. 1-5701, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДАНОСКИ РИД“, со П.О., ул. „11 Октомври“ бр. 20, Прилеп. Основач е Арсовска Горница која воедно го застапува и претставува претпријатието во рамките на запишаните дејности. Основачкиот влог на основачот е 2.000,00 денари.

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 060501, 060502, 080190, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Полна одговорност; полни овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2025/92. (2592)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6570/92, на регистарска влошка бр. 1-17846-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „Кодак“, увоз-извоз, П.О., ул. „Борис Кидрич“ бб, Крива Паланка.

Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно-трговскиот промет Александар Михајловски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Наца Михајловска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6570/92. (2593)



## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението од 29.X.1992 година отвори стечајна постапка над:

Под Ст. бр. 1365/92 над Друштво со ограничена одговорност „Стакло Кристал“ од Скопје, под Ст. бр. 1366/92, над Друштво со професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „ЗАШТИТА“ од Скопје, под Ст. бр. 1367/92, на Друштво со ограничена одговорност „СТАКЛО ИНЖЕНЕРИНГ“ од Скопје, под Ст. бр. 1368/92, над Друштво со ограничена одговорност „СТУ“ од Скопје и под Ст. бр. 1369/92, над Друштво со ограничена одговорност „ТРИГОМЕТАЛ“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Стеван Петанчевски, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Нове Саздовски, дипломиран инженер на работа во „ТИПО“, тел. 581-128.

Се повикуваат доверителите на стечајните должници да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајните должници, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 28.XII.1992 година, во 8,00 часот, во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3072)

Со решението Ст. бр. 99/92 од 21.X.1992 година кон должникот СЗ „Струга“ од Струга е отворена стечајна постапка која не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3054)

Со решението Ст. бр. 102/92 од 21.X.1992 година на Окружниот стопански суд во Битола кон должникот СЗ „Стандард“ од Охрид е отворена стечајна постапка која не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3055)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 152/91 од 21.II.1992 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС „Тргомал“ – Струмица. Стечаен судија е Рушка Папарова, а стечаен управник Петар Танушев.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на ден 18.XII.1992 година во 11 часот. Доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3058)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 75/91 од 9.IX.1992 год. е отворена стечајна постапка над ППС „Розото“ – Радовиш. За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија на овој суд. За стечаен управник е поставен Димитар Малинов, економист од Радовиш.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, со пријава и докази во 2 примероци. За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 21.XII.1992 година во 12 часот во просторите на судот. Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 5.IX.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3059)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 79/91 од 18.IX.1992 г. е заклучена стечајната постапка над ППС „Сања“ – Штип. По правосилноста на решението ППС „Сања“ – Штип се брише од регистарот на претпријатијата. Преостанатиот нивот на ППС „Сања“ – Штип се отстапува на сопственикот на стечајниот должник Ристов Панче од Штип.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје во рок од 15 дена од објавувањето. Од Окружниот стопански суд во Штип. (3060)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 157/92 од 14.IX.1992 година отвори стечајна постапка против должникот ОП „Ресенчанка“ ДОО Ресен.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Пецаковски Кири, ул. „Прилепска“ бр. 76, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесоци во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиштето за 2.XII.1992 година во 10 ч. соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3052)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1800/91 од 29.IX.1992 г. отвори стечајна постапка над Претпријатието „Ди-Ги-Комерц“ – Скопје.

За стечаен судија се именува Оливера Рафајловска, судија при овој суд. За стечаен управник се определува Пандиловски Панче од Скопје, ул. „Вангел Дину“ бр. 326, тел. 319-986.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 1.XII.1992 г. во 8,40 часот, соба бр. 60 а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3049)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1155/92 од 23.V.1992 год. отвори стечајна постапка над „Маркова Река“ од с. Студеничани, Скопје.

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Доксе Филиповски од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 23.XII.1992 година во 9,20 часот во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3050)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека врши исправка на огласот за отворање на стечајна постапка на ПП „Меди комерц“ – Охрид, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 67/92. Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 14.XII.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3053)

## ЛИКВИДАЦИИ

Со решението Рл. бр. 24/92 од 30.X.1992 година на Окружниот стопански суд во Битола кон должникот ПП „Бубе комерц“ од с. Кривопащани, Прилеп; е отворена ликвидациона постапка која не се спроведува и е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3056)

Со решението Рл. бр. 27/92 од 21.X.1992 година према должникот СЗ „5-Томи“ на Окружниот стопански суд во Битола е отворена ликвидациона постапка која не се спроведува и е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3057)

## СОДРЖИНА

- |  |      |
|--|------|
| 1358. Уредба за ознаките на припадниците на Армијата на Република Македонија . . . . .   | 1325 |
| 1359. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на наплата, располагање и плаќање со готови пари на територијата на Република Македонија . . . . .          | 1325 |
| 1360. Уредба за задолжително пребивање на обврските помеѓу правните лица во Република Македонија (мултилатерална компензација) (пречистен текст) . . . . .                             | 1325 |
| 1361. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун од родот во 1992 година . . . . .  | 1327 |
| 1362. Правилник за критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за армијата на Република Македонија кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна заштита . . . . . | 1328 |
| 1363. Одлука за измена на Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството . . . . .   | 1332 |
| 1364. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 128/92 од 4 ноември 1992 година . . . . .  | 1332 |
| 1365. Одлука за начинот на користење на девизите од девизните штетни влогови и девизните сметки на граѓаните . . . . .   | 1333 |